

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Улогата на Друштвото беше насочена кон одржување и ширење на македонскиот јазик, литература, култура и историја на австралиска територија.

Во времето на грчката хистерија во периодот 1988-1990 година, освен на црквите и на другите македонски објекти, и на библиотеката ѝ се закануваше опожарување.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ТРИ ДЕЦЕНИИ МАКЕДОНСКО ЛИТЕ ДРУШТВО "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" ОД А



ДЕЛ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО

Група македонски ентузијасты, вљубеници во прозата и во поезијата, пред 30 години, поточно на 31 март 1978 година, го "запалија" македонското литературно кандило (Македонско литературно друштво) во Сиднеј, Австралија, каде живеат, работат и творат многу илјади Македонци. Веднаш по основањето на Друштвото било избрано раководство, кое подготвило свој правилник за работа. Во него се зачлениле повеќе десетици вљубеници на убавиот македонски литературен јазик.

"Друштвото е крстено со име на една од најмаркантните македонски поетски личности, со името на ловорносецот, поетот - страдалник по Македонија, Григор Прличев. Иницијатор за формирањето на ова Македонско литературно друштво беше тогашниот млад, 24 -годишен, интелектуалец Душан Ристевски, кој во Австралија допатувал во 1973 година", вели господинот Иван Трпоски, еден од членовите на Друштвото, ведно и голем Македонец, кој не ја заборава својата татковина.

РАСТЕЖ

Моментно Друштвото брои 290 членови, од сите делови на Австралија, а тука се вклучени и помал број членови од Македонија, Америка, Канада и од европските земји. Од нив само 40 членови се занимаваат со пишувачка дејност. Секако, посебно се запишани 15 имиња на познати интелектуалци од македонската и од австралиската јавност кои Друштвото, за нивната беспрекорна помош, ги прогласило за свои почесни членови.

За да им овозможи ривалство при пишувањето Друштвото почнало да го

ПРЕКУ ГОЛЕМАТА БАР МАКЕДОНСКО-ПОЕТ

издава списанието "Повод", во кое покрај застапеноста на членовите со свои дела, се објавуваат и интересни сознанија од сите сфери на македонското историографско, литературно и културно наследство. Во него се објавувани наградените дела, од традиционалните конкурси за најдобри песни и раскази, за популарната Прличева награда.

Во рамките на Друштвото функционира и библиотека, која била отворена на 4 март 1979 година од претседателот и секретарот на Матицата на иселеници

мостојно без ничиј патронат. Со своја библиотекарска просторија и со скромниот книжевен фонд, таа мачно но живо опстојува. Порано Друштвото го помагаше и Министерството за култура на Австралија, за печатење книги, зборници и антологии, чија помош подоцна беше прекината, но ниту со таа закана не се доведе во прашање неговото опстојување.

За помошта од Македонија, пак, ни е многу чудно. Кога немавме своја држава добивавме повеќе помош од то-

"По основањето Друштвото добивало материјална и духовна поткрепа од Македонија - книги, фрески, весници и списанија. Исто така, на многу членови од Друштвото им било овозможено да се вклучат во иселеничките каравани, со кои можеле да крстат низ македонските градови, да учествуваат на Летниот литературен семинар за изучување на македонски јазик и култура во Охрид, на поетската манифестација 'Мостови' во Струга итн.", потсети Трпоски.

од Македонија, Димче Трајановски-Мире и Трајан Бавтироски, во присуство на членот на Парламентот на Нов Јужен Велс, Бил Морисон. Нејзиниот книжен фонд изнесува 2.500 примероци.

"Убаво е да спомнеме и тоа дека друштвото 'Григор Прличев' е единствено друштво во светов, кое работи са-

гашните југо власти, сега имаме држава, за која го кревавме гласот до небо, но не добиваме никаква помош. И додека многу држави вложуваат максимум во зачувувањето на идентитетот на својот народ во туѓина, нашите власти не покажаа ниту ронка интерес за тоа. Тие си го продадоа и својот идентитет и тоа во

РАТУРНО ВСТРАЛИЈА

Улогата на Друштвото беше насочена кон одржување и ширење на македонскиот јазик, литература, култура и историја на австралиски простори. Тоа беше вистински борец, кое цврсто застана во одбрана на мајчиниот јазик и идентитет, омаловажуван и негиран од нашите соседи.

"Во таквите напади Друштвото секогаш храбро застануваше во одбрана на татковината и на својот измачен народ, така што револтот го истакнуваше со организирање разни собири, демонстрации, испраќање на протестни писма, воведување апели за признавање на Македонија под нејзиното уставно име и признавање на македонскиот јазик без никаква додавка", потенцира Трпоски.

А СЕ УШТЕ ГОРИ СКИОТ ФАКЕЛ

успешно одржани манифестации низ цела Австралија: Денови на македонската литература и Денови на македонската култура. На овие манифестации биле канети поети, музичари и историчари од Македонија и од Австралија, кои пред македонската и австралиската јавност успешно ја презентирале македонската поезија, музика и историја. Поради покажаните успеси во полето на литературата и културата, Друштвото е пофалувано и наградувано, како од страна на македонската заедница во Австралија, така и од австралиската јавност, а делумно и од татковината Македонија. Покрај литературните дејности, Друштвото формира драмски и шаховски секции, со чии настапи успешно се промовираат македонската култура и спорт на овие простори.

Друштвото "Григор Прличев" соработува со сите македонски друштва и организации во Австралија, но повеќе со Училишниот одбор за Нов Јужен Велс, Катедрата по македонски јазик на Универзитетот "Маквори" во Сиднеј и со редакторите на сите македонски весници и радио програми, како и со Македонскиот телефонски именик. А од австралиското општество најблиска им е соработката со Пролетниот поезиски фестивал од Сиднеј, со библиотекарските издавачки куќи во Бризбан и Њукастел, секако со Одборот на 21. поетски фестивал од Сиднеј.

"Од македонска страна - вели Трпоски - ќе ја истакнеме соработката со Матицата на иселеници на Македонија (подоцна Министерство, а сега Агенција), Друштвото на писатели од Македонија, 'Струшките вечери на поезија', Друштвото на новинари, 'Битолски весник', Градската библиотека 'Григор Прличев' од Охрид и многу други друштва и институции".

Во својата 30-годишна макотрпна работа Друштвото има објавено шеесеттина списанија "Повод", педесеттина збирки песни, драми, раскази, поеми од своите членови, а круна на сè тоа се објавените два зборника на македонски јазик и една антологија на англиски јазик.



СТЕРАН KERKYASHARIAN-ДИРЕКТОР НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИВАН ТРПОСКИ, ДУШАН РИСТЕВСКИ И МИНИСТЕРКАТА BARBARA PERRY

својата држава, па тогаш кого треба да го обвинуваме што нас нè има сè помалку и помалку!", додаде Трпоски.

ИСТРАЈНОСТ

И покрај тешкотиите, членовите од Друштвото "Григор Прличев" настапувале со свои песни и реферати на значајни собири, прослави и протести, каде го подгревале духот на Македонецот да истрае на австралиската територија, а ведно жолчно ги осудуваа негаторите кои сакаа (а и денес сакаат) да ги сотрат Македонците и македонството.

Друштвото "Григор Прличев" е иницијатор на неколку

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia